



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 7
година XIX
02.06.2015 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомила

Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомила, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 26.05.2015.

Бр. 09- 821/1
02.06.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,, бр.05/02), чл.10 ст.4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен Весник на РМ,, бр.23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14) и чл.2, ст.1, ал.5 од Правилникот за стандарди и вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен Весник на РМ,, бр.56/11, 162/12, Советот на Општина Чашка на 31-та седница одржана на ден 26.05.2015 година,

ОДЛУКА за измена и дополнување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Ко Богомила

член 1

Со оваа Одлука за изменување и дополнување се менува Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 КО Богомила бр.08-596/10 од 28.04.2015 година донесена од Советот на Општина Чашка.

член 2

Во чл.1 ст.1 од одлуката зборовите и бројот „Генералниот урбанистички план за Чашка,, и „ бр.07-437/13 од 17.03.2006 **се менуваат со зборовите и броевите „Општ акт за село Богомила,, и „0701-70/12 од 22.01.2008 година,,**

член 3

Во чл.1 ст.2 од одлуката зборовите „Генералниот урбанистички план за Чашка,, **се менуваат со зборовите „Општ акт за село Богомила,,**

член 4

Изменувањето и дополнувањето на оваа Одлука е направено со цел да биде исправена техничка грешка во изработката на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 КО Богомила бр.08-596/10 од 28.04.2015 година.

член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во „Службениот Гласник на Општина Чашка,,.

Бр. 08 – 743/3
26.05.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на информација за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка

Се објавува Заклучок за усвојување на информација за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 26.05.2015.

Бр. 09- 821/2
02.06.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 26.05.2015, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на информација за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка

1. Советот на општина Чашка ја усвои Информацијата за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка.
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Чашка.

Бр. 08 - 743/4
26.05.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомила
2. Одлука за измена и дополнување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Ко Богомила
3. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на информација за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка
4. Заклучок за усвојување на информација за текот на активности во врска со подобрување на водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-општина Чашка

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Техничка обработка: Димче Ангелов**